



СЛУЖБЕ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОД.

37653
Sluzbeni veshnik narod. repub.
Maked.

Skopje

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенско и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текушта сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата бр. 1032-Т-220, за одделни издања бр. 1032-Т-222 и за огласи 1032-Т-221.

Среда, 23 септември 1953

БЕЛГРАД

БРОЈ 39

ГОД. IX

плата за 1953 година изнесува 1000.— дин., а за странство 1500.— динари. — Редакција: Улица Кралевиќа Марка бр. 9 — Телефони: Редакција 28-634, Администрација 26-276. Продавно одделение 22-618, Теа. централа 28 010.

311.

ОДЛУКА

НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ ЗА ПОТВРДА НА УРЕДБИТЕ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Сојузното веќе на Народната скупштина на ФНРЈ на својата XXVI седница одржана на VI редовно заседание (од второто свикување) на 8 септември 1953 година и Веќето на народите на Народната скупштина на ФНРЈ на својата XXVI седница одржана на VI редовно заседание (од второто свикување) на 8 септември 1953 година во Белград, донесоа истоветни текстови на одлуката која гласи:

Се потврдуваат уредбите што ги донесол Сојузниот извршен совет во времето од 20 мај до 7 август 1953 година врз основа на чл. 20 точ. 1 и 2 од Законот за спроведување на Уставниот закон, и тоа:

1) Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот уред за мерки и драгоцени метали („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53);

2) Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот уред за патенти („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53);

3) Уредбата за обврската за извршување подготвителни работи за проценка на основните средства во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/53);

4) Уредбата за прометот на житата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/53);

5) Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за данокот на добивка од девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/53);

6) Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за припадностите на државните службеници на служба во странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/53);

7) Уредбата за организацијата и работата на Управата за државни материјални резерви („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/53);

8) Уредбата за задолжително доставување печатени работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/53);

9) Уредбата за управување со здравствените установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/53);

10) Уредбата за пресметување и распределба на доходот на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/53);

11) Уредбата за обезбедување исплатата на минимумот на платниот фонд на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/53);

12) Уредбата за овластување републичките извршни совети за нормализирање фондовите на трговијата на трговските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/53);

13) Уредбата за дополнително на Уредбата за продавање станбени згради од општинскиот имот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/53).

8 септември 1953 година

Белград

Народна скупштина на ФНРЈ

Претседател

на Веќето на народите,
Јосип Видмар, с. р.

Претседател

на Сојузното веќе,
Владимир Симиќ, с. р.

312.

Врз основа на чл. 15 ст. 3 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, Народната скупштина на ФНРЈ на заедничка седница на Сојузното веќе и Веќето на народите, одржана на 10 септември 1953 година, донесува

ПРЕПОРАКА

ЗА ДАВАЊЕ ИМИЊАТА НА МЕСТАТА, УЛИЦИТЕ, СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, УСТАНОВИТЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Последниве години е забележано дека поодделни народни одбори, организации и установи им даваат на градовите, местата, улиците, плоштадите, стопанските организации, установите, општествените организации и слично имиња од живите раководни луѓе на нашата земја. Такви одлуки се донесувани во најголем број случаи без барање согласност од оние чии имиња се користат, па често пати и спротивно на нивното изрично непристанување и противење.

Иако таа пракса беше со најголем дел израз на револуционерното барање на ново заради изразување полн прекин со старото општествено устројство и неговите носители, таа не е во согласност со општествените односи и со политичките сфаќања на социјалистичката демократија.

Со обзир на тоа, Народната скупштина на ФНРЈ им препорачува на народните одбори, стопанските организации, установите и на општествените организации да престанат на градовите, местата, улиците, плоштадите, стопанските организации, установите и слично да им даваат имиња од живите раководни луѓе и да ги изменат веќе дадените имиња служејќи се со имињата и називите што и' одговараат на целта за која се употребуваат.

За давање името од другарот Тито е потребно претходно одобрение од Сојузниот извршен совет согласно постапката што ќе ја определи Советот.

Му се препорачува на Сојузниот извршен совет да донесе соодветни прописи за давање имињата од умрените револуционери и раководни луѓе.

Народната скупштина на ФНРЈ се надева дека народните одбори, стопанските организации, установите и општествените организации ќе се сложат со оваа препорака и дека ќе постапат по неа.

10 септември 1953 година

Белград

Народна Скупштина на ФНРЈ

Претседател

на Веќето на народите,
Јосип Видмар, с. р.

Претседател

на Сојузното веќе,
Владимир Симиќ, с. р.

313.

Врз основа на чл. 81 ст. 1 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА СОГЛАСУВАЊЕ ПОСЕБНИТЕ ПРОПИСИ ЗА ПРЕКРШОЦИ ВО УРЕДБИТЕ И ВО ДРУГИТЕ ПРОПИСИ ДОНЕСЕНИ ОД ВЛАДАТА НА ФНРЈ И ОД НЕЈЗИНИТЕ ОРГАНИ СО ОДРЕДБИТЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИ

Член 1

Во Уредбата за согласување посебните прописи за прекршоци во уредбите и во другите прописи донесени од Владата на ФНРЈ и од нејзините органи со одредбите на Основниот закон за прекршоци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/51) се вршат следни измени и дополненија:

1) Во членот 6

Во членот 12 од Уредбата за предвојничка обука во ставот 1 се додава нова точка 3 која гласи: „3) родителот односно старателот што со задржување или на друг начин го пречи учеството во предвојничката обука на лицето за кое се грижи, а кое подлежува на оваа обука.“

2) Во членот 13

Членот 2 од Уредбата за надлежноста за водење постапка во поморските прекршоци се менува и гласи:

„Административно-казнената постапка по прекршоците од чл. 1 точ. 1 на оваа уредба може да ја води и решенија да донесува и директорот на Управата за поморство и речен сообраќај, кој може и да ја преземе веќе започнатата постапка во секој нејзин стадиум.“

3) Во членот 15

Во членот 18 од Уредбата за редот во луките се вршат следни измени:

а) во ст. 1 точ. 9 се менува и гласи:

„9 заповедник на брод што сообраќа со копно, со други бродови или со лица вон бродот, како и лице што сообраќа со брод или со лица на брод спротивно на одредбата на чл. 12 од оваа уредба;“

б) по точ. 9 се додава нова точка 10 која гласи:

„10) заповедник на брод што занемарувајќи ја својата должност предизвика во луката судрување, насучување на својот или туѓ брод односно на објект што плива, ја загрози сигурноста на пловидбата, го оштети или загрози својот или туѓ брод, лицата или товарот на нив, или објект што плива.“

4) Во членот 16

Место одредбата на чл. 57 од Правилникот за извршување на Уредбата за редот во луките се пропишува следна одредба:

„Ке се казни за поморски прекршок:

а) со парична казна до 10.000 динари:

1) заповедник на брод што на сидриштето односно на врската не ќе постави на бродот сзетилки спрема прописите донесени врз основа на Уредбата за редот во луките (чл. 31 од Правилникот за извршување на Уредбата за редот во луките);

2) заповедник на брод што ќе доплови со брод во лука со непрописно натоварен товар и со тоа ја загрози сигурноста на бродот, на лицата или товарот на бродот.

б) со парична казна до 5.000 динари:

1) заповедник или бродски стражар на брод на кој избувнал пожар, што ќе постави спротивно на прописите донесени врз основа на Уредбата за редот во луките (чл. 49 од Правилникот за извршување на Уредбата за редот во луките);

2) заповедник на брод односно друго одговорно лице на брод што испразнува или дозволи во лука да се испразнуваат танкови или стенови на бродовите со погон на течно гориво;

3) секое лице одговорно за укрцување и искрцување патници, како и опасен товар, што врши или дозволи да се вршат дејствија на укрцување

и искрцување спротивно на прописите донесени врз основа на Уредбата за редот во луките (чл. 3 — 47 од Правилникот за извршување на Уредбата за редот во луките);

4) лице што ќе постави на плочник од брегот товар чија тежина го преминува позволското оптоварување на брегот;

5) заповедник на брод или друго одговорно лице на брод што не ќе и' го пријави на лучката капетанија оштетувањето на лучките направи и уреди, насукан брод или чамец, како и други пречки за пловидба, ако ги забележал;

6) лице што во подрачје на луката или на други места на морскиот брег без дозвола од поморско-управните органи неовластено го користи општо-народниот имот под управа на тие органи, или ваѓа песок.

7) заповедник на брод што по пристигањето на бродот во првата домашна лука не ќе и' пријави на лучката капетанија поморска незгода, бегство на член на посадата од бродот во странство или други настани што е должен да ги пријави;

8) директор односно одговорен службеник во претпријатието или приватно лице што во срокот определен од надлежниот орган не ќе отстрани нанос или друг предмет што го пречи сообраќајот во луката, ако наносот настанал поради работата на претпријатието односно на приватното лице, или ако предметот паднал во море во врска со таа работа;

9) лице што ќе фрли во луката во море парчиња дрво или други предмети што пливаат а кои можат да ги оштетат лучките направи и да ги доведат бродовите во луката во опасност.

в) со парична казна до 3.000 динари:

1) заповедник на брод односно друго одговорно лице на брод што не ќе оспособи брод во лука за маневра во рок од три часа по приемот на барањето од лучката капетанија (чл. 48 од Правилникот за извршување на Уредбата за редот во луките);

2) заповедник на брод односно друго одговорно лице на брод што при извлекувањето на бродот од море или при спуштањето на бродот во море ќе постави спротивно на прописите донесени врз основа на Уредбата за редот во луките (чл. 8 од Правилникот за извршување на Уредбата за редот во луките);

3) заповедник на брод односно друго одговорно лице што, спротивно на наредбата од лучката капетанија не ќе постави направа за заштита од глузци на приврските од бродот;

4) бродосопственик односно претпријатие што управува со бродот, ако без дозвола од лучката капетанија ќе нареди да се растапи (касира) бродот вон бродоградилиштето, или ако нареди тоа да се изврши на начин кој ја спречува или нарушува пловидбата или сообраќајот во луката;

5) заповедник на брод што спротивно на прописите донесени врз основа на Уредбата за редот во луките (чл. 17 од Правилникот за извршување на Уредбата за редот во луките) по пристигањето на бродот во лука не ќе и' го пријави на лучката капетанија пристигањето на бродот или што ќе ја напушти со бродот луката без дозвола од лучката капетанија;

6) заповедник на брод што ќе и' даде на лучката капетанија неистинити податоци за бродот, товарот или за патниците на бродот, или не даде податоци за тоа;

7) лице што ќе ги оштети, сече или неовластено ќе ги одврзе или премести приврските од бродот односно чамецот.

г) со парична казна до 1.000 динари:

1) заповедник на брод односно друго одговорно лице на брод што без дозвола од лучката капетанија ќе употреби во луката бродска пишталка (сирена) или звонец, освен во врска со маневрирањето на бродот или со цел да даде знаци за аларм

(чл. 52 од Правилникот за извршувањето на Уредбата за редот во луките);

2) лице што спротивно на прописите донесени врз основа на Уредбата за редот во луките (чл. 4 од Правилникот за извршување на Уредбата за редот во луките) пали огин во луката или на бродот што се наоѓа во луката;

3) лице што во луката фрла во море смеси, органски отпадоци или други предмети или материјали што можат да ја загадат луката;

4) лице што со спортско веслање или едрење го пречи сообраќајот во луката или без одобрение од лукката капетанија приредува свечености или спортски приредби во луката, врши риболов или се капе на забранети места;

5) лице што ќе стапи на брод во лука пред да го дозволи тоа лукката капетанија.

За прекршоците од точ. 3, 4 и 6 под б) и од точ. 4 под в) од претходниот став правното лице ќе се казни со парична казна до 20.000 динари."

5) Во членот 19

Во Наредбата за прекршоците против редот и безбедноста на железниците се вршат следни измени:

а) во последниот став на крај на точ. 3 место точка се става записка и се додаваат зборовите: „чувар на прута, чувар на премин, чувар на косина, чувар на тунел и чувар на мост.“

б) Зад последниот став се додава нов став 5 кој гласи:

„Ако лицето што извршило прекршок одбие да ја плати казната веднаш, а нејќе да ја покаже својата легитимација, железничкиот службеник може да повика орган на Народната милиција да го легитимира тоа лице.“

6) Во членот 21

Во членот 20 од Уредбата за бродските исправи и книгите на бродовите на трговската морнарица се додава нов став 2 кој гласи:

„За прекршоците од точ. 1 и 2 од претходниот став правното лице ќе се казни со парична казна до 20.000 динари.“

7) Во членот 46

Во членот 11 од Уредбата за здравствениот преглед (фитопатолошка контрола) на овоштите во внатрешен промет и овоштите наменето за извоз се додаваат нови ставови 3 и 4 кои гласат:

„За прекршоците од претходните ставови покрај паричната казна може да се изрече и заштитната мерка одземање на овоштите што било предмет на прекршокот.“

За прекршоците од ст. 1 и 2 од овој член правното лице ќе се казни со парична казна до 100.000 динари.“

8) Во членот 53

Во членот 24 од Уредбата за отклонување и спречување зарази на добитокот по ставот 1 се внесува нов став 2 кој гласи:

„За прекршоците од претходниот став покрај паричната казна може да се изрече и заштитната мерка одземање на добитокот што бил предмет на прекршокот.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

9) Во членот 64

Во членот 14 од Основната уредба за генералниот урбанистички план се додава нов став 2 кој гласи:

„За прекршокот од претходниот став правното лице ќе се казни со парична казна до 100.000 динари.“

10) Во членот 67

Во точ. 10 од Наредбата за сузбивање на компировањата златица по ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи:

„За прекршокот од ст. 2 на овој член покрај паричната казна може да се изрече и заштитната мерка одземање на компирот што бил предмет на прекршокот.“

11) Во членот 73

Во точ. 4 од Наредбата за забрана на сечење и употреба танинско дрво за огревни цели се додаваат нови ставови 2 и 3 кои гласат:

„За прекршокот од претходниот став покрај паричната казна може да се изрече и заштитната мерка одземање на дрвото што било предмет на прекршокот.“

За прекршокот од ст. 1 на овој член правното лице ќе се казни со парична казна до 100.000 динари.“

12) Во членот 78

Во Правилникот за дезинфекција на суровите кожи се додаваат нови ставови 2 и 3 кои гласат:

„За прекршокот од претходниот став покрај паричната казна може да се изрече и заштитната мерка одземање на кожата што била предмет на прекршокот.“

За прекршокот од ст. 1 на овој член правното лице ќе се казни со парична казна до 100.000 динари.“

13) Во членот 89

Во Наредбата за начинот на превозење компир од подрачјата заразени со компировањата златица се додава нов став 2 кој гласи:

„За прекршокот од претходниот став покрај паричната казна може да се изрече и заштитната мерка одземање на компирот што бил предмет на прекршокот.“

14) Во членот 95

Во членот 95 во ставот 1 точ. 1 и 2 се менуваат и гласат:

„1) лице кое употребува нежигосувано мерило или направа за мерење што подлежуваат на задолжително жигосување, или ги употребува откако поминал рокот за важењето на жигот;

2) одговорно лице во државно, задружно или општествено претпријатие или приватно лице кое мерилото или напавата за мерење што подлежува на задолжително жигосување ќе ги пушти во промет нежигосани или ги држи нежигосани заради продажба во претпријатие, дуќани или продавници.“

15) Во членот 103

Во Уредбата за здравствениот надзор над животните прехрани се вршат следни измени:

а) Членот 19 се менува и гласи:

„Со парична казна до 50.000 динари или со казната затвор до триесет дена ќе се казни за прекршокот:

1) тој што производи или ќе пушти во промет животни прехрани или некакви други предмети што подлежуваат на здравствен надзор, под името или ознака кои по составот или квалитетот не им припаѓаат (неточна декларација) а кои би можеле да го доведат потрошувачот во заблуда во поглед на потеклото, квалитетот или вредноста на прехраната односно на друг предмет;

2) тој што производи или ќе пушти во промет животни прехрани кои не му одговараат на прописаниот квалитет.

Со парична казна до 5.000 динари или со казната затвор до петнаесет дена ќе се казни за прекршокот:

1) тој што производи, преработува или ќе пушти во промет животни прехрани или некакви други предмети што подлежуваат на здравствен надзор спротивно на забраната што ја изрекол органот на санитарната инспекција;

2) тој што ќе пушти во промет животни прехрани во смот (амбалажа) што не му одговара на прописаниот квалитет или содржи состојки кои дејствуваат штетно на животните прехрани, или животните прехрани ги продава без смот во случај кога е пропишана во трговијата продажба во смот;

3) тој што уреди, направи, садови или други предмети што служат за работа со животни прехрани не ги чува од загадување или ги држи или употребува спротивно на прописите што постојат

или спротивно на намената, односно спротивно на забраната што ја изрекол органот на санитарната инспекција;

4) тој што без одобрение на санитарната инспекција или без задолжителна претходна контрола од органот на санитарната инспекција производи или ќе пушти во промет животни прехрани или други предмети што подлежат на здравствен надзор;

5) тој што животните прехрани наменети за прометот ги производи, преработува или ги држи или ги продава во простории за кои органот на санитарната инспекција не дал одобрение за употреба, или во просторите што не им одговараат на санитарните прописи;

6) тој што одбегнува или со непозволен дејствија го отежнува здравствениот надзор над животните прехрани или други предмети што подлежат на здравствен надзор;

7) тој што не ќе постапи по наредбата од санитарниот орган за работата со животни прехрани или други предмети што подлежат на здравствен надзор, издадена со цел да се заштити здравјето на потрошувачите.

За прекршоците од ст. 1 и точ. 1—4 ст. 2, покрај казната ќе се изрече и заштитната мерка одземање на предметите со кои е сторен прекршокот или што станал со извршувањето на прекршокот. Ако се изврши прекршок од точ. 5 ќе се изрече забрана на работата во определени простории за време додека надлежниот санитарен орган не ќе издаде одобрение за нивна употреба.

За прекршоците од ст. 1 и 2 од овој член правното лице ќе се казни со парична казна до 100.000 динари.

б) По членот 19 се внесува нов член 20 кој гласи:

„Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за прекршокот:

1) лице што одбегнува здравствен надзор на кој подлежат по одредбите од оваа уредба;

2) лице што во претпријатие или дуќан работи со животни прехрани и по забраната што му ја изрекол органот на санитарната инспекција;

3) директор односно друго одговорно лице во претпријатие или дуќан што држи на работа со животни прехрани или запосли на таква работа лице за кое надлежниот здравствен орган претходно не утврдил дека е здраво или кому е изречена од санитарниот орган забрана да работи со животни прехрани;

4) лекар односно одговорен службеник на болница или амбулантно-поликлиничка установа што не ќе го извести надлежниот санитарен орган за утврден или сомнителен случај на оболение поради труење со животни прехрани или со некаков друг предмет што подлежат на здравствен надзор.

Ако се изврши прекршок од точ. 1 и 2 од претходниот став ќе се изрече забрана да се работи со животни прехрани за време додека надлежниот здравствен орган не ќе утврди дека односното лице е здраво.

За прекршокот од точ. 3 ст. 1 на овој член правното лице ќе се казни со парична казна до 50.000 динари.

Член 2

По членот 34 се внесува нов член 34а кој гласи:

„Прекршоци на возачите на моторните возила.

Со парична казна до 10.000 динари или со казната затвор до триесет дена ќе се казни за прекршокот:

1) тој што во патниот сообраќај управува моторно возило кога е во пијана состојба;

2) тој што во патниот сообраќај управува моторно возило за кое нема возачка дозвола;

3) возач аматер што управува возило наменето за јавно превозење патници или товар;

4) тој што на друго лице ќе му ја даде својата возачка дозвола на употреба.

Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за прекршок:

1) тој што во патниот сообраќај управува моторно возило а нема при себе возачка дозвола или не ќе ја покаже по барање од службеното лице што го контролира патниот сообраќај;

2) возач аматер што управува моторно возило по престанокот на важењето на возачката дозвола.

Спрема сторителот на прекршокот од точ. 1, 2 и 3 ст. 1 на овој член, како и спрема возачот на моторно возило кој е трипати казнет во тек на една година за прекршок на сообраќајните прописи, покрај административната казна може да се изрече и заштитната мерка времено одземање на возачката дозвола во траење од еден до три месеци.

Спрема возач на моторно возило спрема кој еднаш била изречена заштитната мерка времено одземање на возачката дозвола поради прекршокот од точ. 1 ст. 1 на овој член, може да се изрече заштитната мерка трајно одземање на возачката дозвола ако биде казнет за ист прекршок во срок од шест месеци од денот кога е вратена возачката дозвола.

Член 3

По членот 34а се внесува нов член 34б кој гласи:

„Заштита на сигурноста на пловидбата по море
Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за поморски прекршок:

1) заповедник на брод односно друго одговорно лице што во определени води на крајбрежното море на ФНРЈ плови со брод со поголема брзина од што е позволена;

2) заповедник на брод односно друго одговорно лице што плови со брод во забранети зони на крајбрежното море на ФНРЈ;

3) заповедник на брод што занемарувајќи ја својата должност предизвика во крајбрежното море на ФНРЈ судрување, насучување на својот или на туѓ брод односно на објект што плива, ја загрози сигурноста на пловидбата, го оштети или загрози својот или туѓ брод, лицата или товарот на нив, или објект што плива;

4) заповедник на брод односно друго одговорно лице што испразнува или дозволи да се испразнуваат танкови или стоновы на бродовите со погон на течно гориво во водите на крајбрежното море на ФНРЈ во кои е забрането ова испразнување;

5) заповедник на брод што превози со брод поголем број лица или поголема количина товар од што е позволено;

6) заповедник на брод што плови со брод на кој не се истакнати пропишаните бродски светла;

7) лице што ќе постави неовластено плутача или некој пловидбен белег, и со тоа ја загрози сигурноста на пловидбата;

8) лице што не ќе му ги пријави на надлежниот поморски орган предметите најдени во вода или извадени од вода чие наоѓање е должен да го пријави.

За прекршокот од точ. 5 од претходниот став правното лице ќе се казни со парична казна до 20.000 динари.

Член 4

По членот 34б се внесува нов член 34в кој гласи:

„Санитарно-здравствената заштита на пловидбата по море

Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за поморски прекршок заповедник на бродот односно друго одговорно лице на бродот кое спротивно на прописите што важат превози на бродот мртовец, болесник или добиток.

За прекршокот од претходниот став правното лице ќе се казни со парична казна до 20.000 динари.

Член 5

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 238

12 септември 1953 година

Белград

Претседател на Републиката.
Јосип Броз-Тито, с. р.

314.

Врз основа на чл. 9 ст. 1 точ. 7 и чл. 79 точ. 1 од Уставниот закон, а со цел да се заштити правото на граѓаните под еднакви услови да се школуваат на сите школи во земјата, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ПЕТТИ КЛАС ГИМНАЗИЈА**

1) Секој ученик што завршил осмолетка или четврти клас гимназија, и положил поламатура, ако е таа предвидена со републичките прописи, има право да се запише во петти клас гимназија ако во поглед на годините на возраста ги исполнува условите предвидени во точ. 10 од Општото упатство за школувањето во школите за општо образование („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/52).

Гимназиите се должни да ги запишат без какви ограниченија сите ученици од ставот 1 што ќе им се пријават за запишување во петти клас.

2) Републичките извршни совети ќе преземат мерки кои ќе ја обезбедат примената на оваа одлука почнувајќи од школската 1953/54 година.

3) Одборот за просветни прашања ќе се грижи за извршувањето на оваа одлука.

4) Оваа одлука влегува во сила веднаш.

Р. п. бр. 239

21 септември 1953 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Велко Зековиќ, с. р.

Потпретседател,

Едвард Кардељ, с. р.

315.

Врз основа на чл. 222 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници, Сојузниот извршен совет пропишува

УПАТСТВО**ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ, ИЗБИРАЊЕТО И ОТПОВИКОТ НА СОЈУЗНИТЕ НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА ИЗБОРИТЕ ШТО ЌЕ СЕ ОДРЖАТ ВО ВРЕМЕТО ОД 22 ДО 28 НОЕМВРИ 1953 ГОДИНА****I. Спроведување на изборите и гласање на избирачките места во воените единици и воените установи**

1. Комисијата за спроведување на изборите за народни пратеници цитирана во чл. 120 ст. 1 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници (во натамошниот текст: Изборниот закон), се формира при онаа воена команда на подрачјето на изборната околица што ќе ја определи командантот на надлежната воена област.

Во градот што се дели за повеќе изборни околии може за сите изборни околии на подрачјето на градот да се формира само една комисија за спроведување на изборите. Членовите на оваа комисија ги именува републичката изборна комисија по предлог од соодветната воена команда.

2. Сите воени единици и воени установи на подрачјето на изборната околица должни се најдоцна до 20 октомври 1953 година да испратат до комисијата од точ. 1 од ова упатство извештај за бројот на лицата запишани во воениот избирачки список за односната воена единица или воена установа, како и за бројот на лицата на воена вежба што

во определениот срок не се запишани во тој список а кои на денот на изборите ќе се наоѓаат во воената единица или воената установа. Комисијата со овие податоци ќе постапува како со доверливи.

3. Комисијата за спроведување на изборите при соодветната воена команда ги определува најдоцна до 25 октомври 1953 година избирачките места во воените единици и воени установи на кои што ќе се гласа за избирањето на народните пратеници за Сојузниот собор, како и од кои воени единици и воени установи воените лица гласаат на тие избирачки места.

Комисијата е должна најдоцна на четиринаесет дена пред денот определен за гласање на избирачките места во воените единици и воените установи да назначи претседатели и членови на избирачките одбори за тие избирачки места.

4. Комисијата за спроведување на изборите при соодветната воена команда должна е најдоцна седум дена пред денот определен за гласање на избирачките места во воените единици и воени установи да испрати до сите избирачки одбори за тие избирачки места, покрај потребен број непополнети гласачки ливчиња и омоти, список на сите потврдени кандидатури за избирање пратеници за Сојузниот собор објавен во „Службениот лист на ФНРЈ“ (чл. 89 од Изборниот закон), како и да го обезбеди за секое од тие избирачки места сиот друг потребен изборен материјал (кутија за гласање, обрасци за записници, омоти за испраќање изборни акти, восок и др.).

Комисијата ќе испрати до секој избирачки одбор онолкува број гласачки ливчиња колку што има избирачи на соодветното избирачко место запишани во воениот избирачки список, односно во изводот од воениот избирачки список за тоа избирачко место, како и потребен број гласачки ливчиња и омоти за избирачите што ќе гласаат врз основа на потврда.

5. Комисијата за изработка на избирачкиот список во воената единица односно воена установа ќе му го предаде, најдоцна седум дена пред денот определен за гласање, на избирачкиот одбор за избирачкото место на кое ќе гласаат воените лица од соодветната единица и воена установа воениот избирачки список, односно извод од тој список, во кој мора да биде означено за секој избирач местото во кое е запишан во општиот избирачки список, како и изборната околица на чие подрачје се наоѓа тоа место.

6. Секој избирачки одбор за избирачките места во воените единици и воени установи ќе се состане, најдоцна спроти денот определен за гласањето, на местото определено за гласање и тогаш ќе го внесе во гласачкото ливче за секој избирач запишан во воениот избирачки список, спрема податоците од тој список, називот на изборната околица на чие подрачје се наоѓа местото во кое избирачот е запишан во општиот избирачки список, како и имињата на кандидатите од сите потврдени кандидатури во таа изборна околица спрема списокот на потврдените кандидатури објавен во „Службениот лист на ФНРЈ“.

За избирачите што гласаат на овие избирачки места врз основа на потврда од надлежниот народен одбор на општината односно градот дека се запишани во општиот избирачки список (чл. 119 ст. 1 последната реченица од Изборниот закон) избирачкиот одбор ќе го внесе во гласачкото ливче, пред да му го предаде на избирачот, називот на изборната околица на чие подрачје се наоѓа местото во кое е запишан во општиот избирачки список, како и имињата на кандидатите од сите потврдени кандидатури во таа изборна околица.

II. Гласање на државјаните на Федеративна Народна Република Југославија што на денот на изборите се наоѓаат во странство

7. Државјаните на Федеративна Народна Република Југославија што на денот на изборите се наоѓаат во странство а се запишани во избирачкиот

список при дипломатското односно конзуларното претставништво на Федеративна Народна Република Југославија, но не се запишани во избирачкиот список во земјата ниту во неа имале пребивалиште или бораиште, гласаат за кандидатите од потврдените кандидатури за онаа изборна околина на чие што подрачје се наоѓа последното пребивалиште односно бораиштите на нивните родители.

3. Државјаните на Федеративна Народна Република Југославија што борават времено во странство, а не се запишани во избирачкиот список при дипломатското односно конзуларното претставништво на Федеративна Народна Република Југославија можат во случаите цитирани во чл. 111 ст. 2 од Изборниот закон да гласаат на избирачките места што се формираат при дипломатските или конзуларните претставништва на Федеративна Народна Република Југославија врз основа на потврда од надлежниот народен одбор на општината односно градот дека се запишани во избирачкиот список во земјата. Овие лица гласаат за кандидатите од потврдените кандидатури за онаа изборна околина на чие подрачје се наоѓа местото во кое се запишани во избирачкиот список во земјата.

9. Гласањето на избирачките места при дипломатските односно конзуларните претставништва на Федеративна Народна Република Југославија се врши на начинот пропишан во чл. 121 од Изборниот закон. За секое лице запишано во избирачкиот список што се води при дипломатското односно конзуларното претставништво на Федеративна Народна Република Југославија ќе се забележи во тој список каде е запишано тоа лице во избирачкиот список во земјата. Ако некое лице не е запишано во избирачкиот список во земјата, ќе се забележи каде било неговото последно пребивалиште односно бораиште, односно каде било последното пребивалиште односно бораиште на неговите родители.

Секое избирачко одбор за избирачките места при дипломатските односно конзуларните претставништва на Федеративна Народна Република Југославија ќе се состане, најдоцна спроти денот определен за гласање, на местото определено за гласање и тогаш ќе го внесе во гласачкото ливче за секое избирач запишан во избирачкиот список, спрема податоците од тој список, називот на изборната околина на чие подрачје се наоѓа местото во кое избирачот е запишан во општиот избирачки список, како и имињата на кандидатите од сите потврдени кандидатури во таа изборна околина спрема списокот на потврдените кандидатури објавен во „Службениот лист на ФНРЈ“.

За избирачите што гласаат на овие избирачки места врз основа на потврда од надлежниот народен одбор на општината односно градот дека се запишани во општиот избирачки список (чл. 119 ст. 1 последната реченица од Изборниот закон) избирачкиот одбор ќе го внесе во гласачкото ливче, пред да му го предаде на избирачот, називот на изборната околина на чие подрачје се наоѓа местото во кое е запишан во општиот избирачки список, како и имињата на кандидатите од сите потврдени кандидатури во таа изборна околина.

Ако избирачот не е запишан во избирачкиот список во земјата ниту во неа имал пребивалиште или бораиште, во гласачкото ливче ќе се внесе називот на изборната околина како и имињата на кандидатите од сите потврдени кандидатури за онаа изборна околина на чие подрачје се наоѓа последното пребивалиште односно бораиште на неговите родители.

III. Гласање на државјаните на Федеративна Народна Република Југославија што на денот на изборите се наоѓаат на подрачјето на југословенската зона на Слободната Територија на Трст.

10. Воените лица во состав на воените единици на Југословенската народна армија што се наоѓаат во југословенската зона на Слободната Територија на Трст, воените лица на служба при Командата

на Воената управа, како и другите државјани на Федеративна Народна Република Југославија настанети во таа зона, гласаат на изборите за народни пратеници за Сојузниот собор за кандидатите од потврдените кандидатури за онаа изборна околина на чие подрачје се наоѓа местото во кое се запишани во општиот избирачки список на територијата на Федеративна Народна Република Југославија. Ако овие лица не се запишани во избирачкиот список на територијата на Федеративна Народна Република Југославија, тие гласаат за кандидатите од потврдените кандидатури за онаа изборна околина на чие подрачје се наоѓа нивното последното пребивалиште односно бораиште.

11. Воените лица во состав на воените единици на Југословенската народна армија што се наоѓаат во југословенската зона на Слободната Територија на Трст и воените лица на служба при Командата на Воената управа гласаат врз основа на воените избирачки списоци на одделните избирачки места кои се формираат во поделени воени единици и воени установи.

Воените избирачки списоци врз основа на кои ќе гласаат овие воени лица ќе ги состават комисиите за изработка на воените избирачки списоци што се формираат по одредбите од Законот за избирачките списоци. Овие комисии се должни да го состават избирачкиот список најдоцна до 14 октомври 1953 година, согласно на одредбите што важат за воените избирачки списоци. Во воените избирачки список за воената единица односно воена установа ќе се запишат и активните офицери, подофицири и воени службеници што се наоѓаат на служба во соодветната воена единица или воена установа.

12. За спроведување на изборите за народни пратеници за Сојузниот собор во воените единици и воени установи на подрачјето на југословенската зона на Слободната територија на Трст се формира при Командата на Воената управа комисија за спроведување на изборите составена од три члена. Членовите на оваа комисија ги именува Командантот на Воената управа.

Комисијата за спроведување на изборите ги определува избирачките места во воените единици и воените установи и врши други работи предвидени во членот 120 ст. 2 од Изборниот закон.

13. Државјаните на Федеративна Народна Република Југославија настанети во подрачјето на југословенската зона на Слободната Територија на Трст што не се воени лица гласаат на изборите за народни пратеници за Сојузниот собор врз основа на одделниот избирачки список што за сите државјани на Федеративна Народна Република Југославија настанети на тоа подрачје се состават при Командата на Воената управа. Овој избирачки список ќе состави најдоцна до 14 октомври 1953 година.

Во поглед на составањето на избирачкиот список од претходниот став важат одредбите на Законот за избирачките списоци што се однесуваат до составањето на избирачките списоци при дипломатските и конзуларните претставништва на Федеративна Народна Република Југославија.

Државјаните на Федеративна Народна Република Југославија од ст. 1 на оваа точка гласаат на одделните избирачки места што ги определува Командантот на Воената управа.

14. Во поглед на работата на комисијата за спроведување на изборите од точ. 12 од ова упатство и работата на избирачките одбори за избирачките места во воените единици и воените установи и при Командата на Воената управа во југословенската зона на Слободната Територија на Трст, како и во поглед на гласањето на тие избирачки места аналогно важат одредбите на точ. 2—6 од ова упатство.

IV. Начин на поднесување на предлогот за кандидатура на околинските изборни места.

15. Предлозите на кандидатите од собирите на избирачите како и предлозите на кандидатите

од групи граѓани се поднесуваат до надлежната околиска изборна комисија непосредно или преку пошта.

Ако предлогот на кандидатурата и' е предаден на поштата препорачано, се зема дека и' е поднесен на околиската изборна комисија оној ден кога и' е предаден на поштата. Во случај истиот ден да и' се поднесени на комисијата и други предлози на кандидатури, како час на поднесувањето на предлогот на кандидатурата предаден на поштата препорачано се зема часот кога е примен во комисијата таквиот предлог.

Ако предлогот на кандидатурата и' е предаден на поштата како обична пратка, се зема дека и' е поднесен на околиската изборна комисија тогаш кога е примен во комисијата.

V. Обележување на омотите со изборните акти и ракување со нив

16. Сите омоти со гласачките ливчиња што ги испраќаат избирачките одбори во смисла на чл. 121 и 125 од Изборниот закон до околиските изборни комисији и' се предаваат на поштата експрес препорачано на повратен репепис.

На сите омоти со гласачките ливчиња, како и на омотите со други изборни акти што се испраќаат преку пошта, мора, во левиот горен агол на предната страна од омотот, да се стави на видлив начин натписот „изборни акти“.

Поштенските службеници се должни со пратките што содржат изборни акти да ракуваат како со итни препорачани пратки со повратница, поедначино да ги евидентираат и најбргу да ги испраќаат и да ги доставуваат до изборните комисији по прописите што важат за прием, испраќање и испорака на итни препорачани акти со повратница.

VI. Сделни одредби за избирање народни пратеници за Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина

17. Секој избирачки одбор во изборното тело за избирање народни пратеници за Соборот на производителите ќе се состане најдоцна спроти денот спреден за гласање во просторијата во која ќе се гласа и тука ќе го прими на реверс од надлежната околиска изборна комисија одисно од народниот одбор на општината или градот списокот на членовите на изборното тело, како и ситот потребен изборен материјал (кутија за гласање, соодветен број гласачки ливчиња, заверени списи за потврда на кандидатурите и друго што е потребно согласно на чл. 98 од Изборниот закон).

18. Во смисла на одредбите од Изборниот закон, како стопански организации чии работници и службеници им притрѓаат на производителите групи цитирани во чл. 26 ст. 3 од Изборниот закон се сметаат следните видови стопански установи што се занимаваат со производство, транспорт или со циркулација на стоки или вршат поштењско-телеграфско-телефонска служба, и тоа:

а) во производителната група на индустријата, трговијата и занаетчиството:

- Главната дирекција на поштите и дирекциите на поштите со нивните извршни единици,
- Заводот за изработка на новчаници,
- заводите за картографија и репродукција на планови,
- Управата на Сипската локомотивска вуча,
- шумските стопанства, шумските дирекции, шумските управи, шумериите и слични стопански установи што се занимаваат со иста дејност како шумските стопанства,
- шумските расадници
- лессерул заводите,
- лесницата,
- угостителските објекти во состав на бањските лекувалници,
- заводите за производство на ципива и лекови,
- водоводот и канализацијата,
- кланиците,

— воените ремонтни работилници;

б) во производителната група на селското стопанство:

- огледните селско-стопански добра,
- селско-стопанските расадници,
- сточарски станици и ергели,
- водни заедници,
- фарми и економии.

19. Како стопански организации во смисла на одредбите од Изборниот закон не се сметаат, со обзир на тоа дека не се занимаваат со производство, транспорт или трговија ниту вршат поштењско-телеграфско-телефонска служба, следните стопански установи:

- Народната банка на ФНРЈ со нејзините републички центри и нивни филијали,
- Државниот осигурителен завод со републичките дирекции и нивни филијали,
- Државната лотарија,
- Заводот за геолошки истражувања,
- геодетските заводи,
- Географскиот институт,
- издавачките установи,
- зоолошките градини и забавните паркови,
- топлиите и ладните бањи,
- управите на градската чистота,
- управите на градскиот пазар,
- управите за градско зеленило,
- управите за гробишта и закоп,
- кафилериите,
- радио-емисионите станици,
- хиподромите,
- заводите за дезинфекција и дезинсекција,
- апотеките и другите здравствени установи,
- ветеринарните станици,
- Бирото за изработка и организација на стопанските планови на селско-стопанските стопанства,
- Заводот за селекција на добитокот со огледните добра во неговиот состав,
- како и другите стопански установи од сличен карактер.

VII. Други одредби

20. Се ослободуваат од плаќање такса сите дејствија и акти на државните органи, како и сите поднесци и други списи во врска со спроведувањето на изборите за народни пратеници за Сојузната народна скупштина, на изборите за народни пратеници за републичките народни собранија и Народното собрание на Автономната Покраина Војводина, како и на изборите за одборници за народните одбори.

21. Се овластува Секретаријатот за законодавство и организација на Сојузниот извршен совет да дава објаснувања за примена на одредбите од Изборниот закон за изборната постапка, како и да ги пропише објаснувањето во врска со извршувањето на тој закон.

22. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 240

22 септември 1953 година

Сојузен извршен совет

Секретар,
Велько Џековиќ, с. р.

Потпретседател,
Моша Пијаде, с. р.

316.

Ерз основа на точ. 1 и 5 од Одлуката за определување денот на девизните средства што ќе и' го продаваат на Народната банка на ФНРЈ стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/53) Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАПОМЕНУВАЊЕ ДЕЛОТ НА ДЕВИЗНИТЕ СРЕДСТВА ШТО ИМ ОСТАВУВА НА АВТОСТРАН-СИОРТЕН И ФОРМОСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА НА СЛОБОДНО РАСПОЛАГАЊЕ

1. Сите автотранспортни претпријатија што остваруваат девизни средства со превозење стоки и

патници во сообраќајот со странство, добиваат 50% од остварените девизи на слободно располагање, а остатокот се должни да и' го продаваат на Народната банка на ФНРЈ по званичниот курс.

2. Производните филмски претпријатија што остваруваат девизни средства со извоз на филмови и со вршење услуги, добиваат 90% од остварените девизи на слободно располагање, а остатокот се должни да и' го продаваат на Народната банка на ФНРЈ по званичниот курс.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, и ќе се применува на сите девизни средства остварени (наплатени) од 1 септември 1953 година.

Бр. 11556

21 септември 1953 година

Белград

Го застапува

Претседателот на Одборот за стопанство
на Сојузниот извршен совет,
Милентије Поповиќ, с. р.

317.

Врз основа на чл. 31—33 од Законот за планското управување со народното стопанство, Решението за определување државните органи надлежни за пропишување цени („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/52) и точ. 3 и 6 од Одлуката за времено определување делокругот на одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет и за организација на неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53) Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦЕНИТЕ НА ЛЕКОВИТЕ

I. Се определуваат максимални цени во продажбата на мало за следните лекови:

	Дин.
1. Aether — 10 g — — — — —	18.—
2. Creolinum — 100 g — — — — —	39.—
3. Paraffinum liquidum — Oleum Paraffini — 10 g — — — — —	8.—
4. Sapo Kalinus — 10 g — — — — —	5.—
5. Solutio Formaldehydi Saponata — Lysoform — 100 g — — — — —	80.—
6. Acecodin, tabl. — 20×0,005 — tabl. — —	5.—
7. Aether pro narcosi — 100 g — boč. — —	270.—
8. Arthylmorphinum hydrochloricum — tabl. 10×0,03 — — — — —	12.—
9. Alusil c. Belladonna — 100 g — — — — —	120.—
10. Aminophyllin, supposit. — 5×0,36 — — —	24.—
11. Asphih, draž. — 20 draž. draž. — — —	6,50
12. Asthmophyllin, tabl. — 20 tabl. — — —	6,50
13. Atropin sulf. — Papaverin hydrochloricum, amp. 0,001 : 0,04 — 5×1 ccm amp. — —	24.—
14. Aureomycin, 3% mast — 1 unca tuba — — —	450.—
15. Belladin, solutio — 10 ccm boč. — — —	100.—
16. Belladin, tabl. — 20×25 mg — — —	3.—
17. Bellalunal, draž. — 30 draž. draž. — — —	4.—
250 draž. draž. — — —	4.—
18. Bellasecal, draž. — 30 draž. draž. — — —	13.—
250 draž. draž. — — —	13.—
19. Beviplex, amp. — 5×2 ccm amp. — — —	80.—
20. Beviplex, draž. — 30 draž. draž. — — —	11,50
21. Biormon, amp. — 5×1 ccm amp. — — —	70.—
22. Borogal, mast — 25 g tuba — — —	50.—
23. Capsulae gelatinosae cum Extracto Filicis maris — 100×0,50 g kaps. — — —	11.—
24. Camilac — 1 libra kut. — — —	375.—
25. Codenon, amp. — 5×1 ccm amp. — — —	24.—
40×1 ccm amp. — — —	24.—
26. Codenon, tabl. — 0,005 — 20 tabl. — — —	12.—
250 tabl. — — —	12.—
27. Codeinum phosph, tabl. — 10×0,03 — — —	10.—
500×0,03 — — —	10.—
28. Colchicin, tabl. 0,005 — 20 tabl. — — —	5.—
29. Dialpyrin, supozitorije — 5 supoz. — — —	24.—
30. Digitoxin, solutio 1 : 1000 — 15 ccm boč. — —	160.—
31. Elytirin, amp. — 10×2 ccm amp. — — —	86.—
32. Emetinum hydrochloricum, amp 0,05 — — —	70.—
5×1 ccm amp. — — —	70.—
50×1 ccm amp. — — —	70.—
33. Ephedrinum hydrochloricum, amp 0,05 — — —	16.—
10×1 ccm amp. — — —	16.—
50×1 ccm amp. — — —	16.—
100×1 ccm amp. — — —	16.—
34. Ephedrinum hydrochloricum, tabl. — — —	3,50
20×0,05 — — —	3,50
250×0,05 — — —	3,50
35. Ergometrin, amp 0,2 mg — — —	70.—
5×1 ccm amp. — — —	70.—
50×1 ccm amp. — — —	70.—
36. Estrotes, lingvalet — 10 lingvaleta — — —	20.—
37. Ethynylestradiol, lingvalet — — —	9.—
10×0,01 mg — — —	11,50
10×0,05 mg — — —	280.—
38. Filmaron. ulje 10% — 10 ccm boč. — — —	3,50
39. Frangulan. draž. 0,125 — 20 draž. draž. — —	3,50
250 draž. draž. — — —	3,50
40. Galipyrin, tabl. — 10×0,50 — — —	9.—
250×0,50 — — —	9.—
41. Gyneko-Stylli — 1001 g kut. — — —	120.—
42. Hepatofolin, amp. 5×2 ccm amp. — — —	90.—
43. Hypnal, amp. — 50×1 ccm amp. — — —	20.—
5×1 ccm amp. — — —	20.—
44. Lipiodol, amp. — 6×1 ccm amp. — — —	50.—
45. Lobelin, amp. 0,01 — 5×1 ccm amp. — —	108.—
50×1 ccm amp. — — —	108.—
46. Lutestrol, amp. — 3×1 ccm amp. — — —	90.—
47. Lutestrol, lingvalet — 10 ling. — — —	23.—
48. Morphinum hydrochloricum, amp 0,01 — — —	16.—
10×1 ccm amp. — — —	16.—
50×1 ccm amp. — — —	16.—
100×1 ccm amp. — — —	16.—
49. Morphinum hydrochloricum, amp. 0,02 — — —	20.—
10×1 ccm amp. — — —	20.—
50×1 ccm amp. — — —	20.—
100×1 ccm amp. — — —	20.—
50. Morphinum + Atropin, amp. 0,01 : 0,001 — — —	18,50
10×1 ccm amp. — — —	18,50
50×1 ccm amp. — — —	18,50
51. Morphinum + Atropin. amp. 0,01 : 0,0005 — — —	17,50
10×1 ccm amp. — — —	17,50
50×1 ccm amp. — — —	17,50
52. Morphinum + Atropin. amp. 0,02 : 0,001 — — —	22,50
10×1 ccm amp. — — —	22,50
50×1 ccm amp. — — —	22,50
53. Morphinum + Atropin. amp. 0,02 : 0,0005 — — —	22,50
10×1 ccm amp. — — —	22,50
50×1 ccm amp. — — —	22,50
54. Morphinum + Scopolamin, amp. 0,02 : 0,0003 — — —	21,50
10×1 ccm amp. — — —	21,50
50×1 ccm amp. — — —	21,50
55. Navisan, draž. — 10 draž. draž. — — —	6.—
56. Neutracid, tabl. — 30 tabl. — — —	2,50
57. Neutracid B, tabl. — 30 tabl. — — —	3.—
58. Novospasmin, tabl. — 20 tabl. — — —	11,50
59. Oestrosteron, amp — 5×1 ccm amp. — — —	66.—
60. Opispasmin. draž. — 10 draž. draž. — — —	19.—
61. Panopin 2%, solutio — 10 ccm boč. — — —	150.—
62. Panopin. tabl. — 20×0,02 — — —	12,50
63. Papaverin hydrochloricum, tabl. — — —	12.—
10×0,04 — — —	12.—
250×0,04 — — —	1,25
64. Phenobarbiton, tabl. — 30×0,015 — — —	1,25
100×0,015 — — —	1,25
500×0,015 — — —	5.—
65. Phenobarbiton, tabl. — 10×0,10 — — —	5,20
100×0,10 — — —	5.—
500×0,10 — — —	250.—
66. Preloban, amp. »Hoehst« — 3×25 j. amp. — — —	200.—
67. Prolaxal, emulzija — 200 g boč. — — —	1.600.—
68. Proteolysin — 250 g boč. — — —	3,50
69. Rutin, tabl. — 50×0,02 — — —	3,50
500×0,02 — — —	3,50
70. C-Rutin, tabl. — 50×0,02 — — —	3,50

	Дин.
71. Scodiphedrin, amp. mitte — 10×1 ccm amp. — — — — — — — — — —	25.—
72. Scodiphedrin, amp forte — 10×1 ccm amp. — — — — — — — — — —	30.—
73. Scopolamin, amp. 0,0003 — — — — — — — — — —	
10×1 ccm amp.	15.—
50×1 ccm amp.	15.—
74. Secalin, amp. 0,5 mg — 10×1 ccm amp.	39.—
50×1 ccm amp.	39.—
75. Secalin, amp. 1 mg — 10×1 ccm amp.	50.—
50×1 ccm amp.	50.—
76. Suppositoria glycerini — 100×3 g supoz.	6.—
77. Suppositoria haemorrhoidalia — 100 supoz.	10.—
78. Thioderazine, amp — 10×5 ccm amp.	50.—
79. Thyral, draž. — 50 draž. draž. — — — — —	6.—
80. Thyralette, draž — 50 draž. draž. — — — — —	5.—

II. За спроведувањето на ова решение ќе се грижи Комисијата за лекови при Сојузниот завод за народно здравје.

III. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 10267

18 септември 1953 година

Белград

Го застапува

Претседателот на Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет,
Милентије Поповиќ, с. р

318.

Врз основа на точ. 10 од Решението за боене и употреба на обоениот петрол и бензин („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/53) пропишувам

ТЕХНИЧКО УПАТСТВО

ЗА ПРИМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА БОЕЊЕ И УПОТРЕБА НА ОБОЕНИОТ ПЕТРОЛ И БЕНЗИН

1) За боене петрол и бензин ќе се употребува бојата „рубин-рот“.

Бојата ќе се придава во количина од 4 грама на секои 100 кг петрол или бензин.

2) Бојата е должен да ја набави производителот односно увозникот на петролот.

3) Урнеците на бои пред употребата мораат да се испратат на анализа до Институтот за нафта во Загреб или до Заводот за гориво и мазиво на Хемискиот институт на природно-математичкиот факултет во Белград.

Со анализата треба да се утврди интензитетот и постојаноста на бојата и нејзината согорливост. Согорливоста треба да биде потполна односно таква што да не може да предизвика штетни последици за правилната работа на моторот.

4) Боенето на петролот и бензинот се врши на тој начин што во садот за боене ќе се стави по 4 гр боја на секои 10 литра петрол и бензин и се меша додека бојата наполно не ќе се раствори. Објената количина на петрол односно бензин треба да се придаде на вкупната количина наменета за боене, така што по 4 гр боја да биде на секои 100 литара петрол односно бензин. Обоената количина треба да се меша додека не ќе се распореди бојата рамномерно во вкупната обоена количина петрол односно бензин.

5) Во молбата за добивање петрол мораат да се наведат следните податоци:

(1) Кога се бара петрол за мотори:

а) фабричките броеви на моторите за кои е потребен петролот;

б) јачината на сите мотори во коњски сили;

в) бројот на часови работа на сите мотори за времето за кое се бара одобрението за набавка на петрол;

г) просечната количина на потрошувањето на петролот за еден час работа на сите мотори.

(2) Кога се бара петрол за сигнални уреди и рибарски ламби:

а) бројот на ламбите за кои е потребен петролот;

б) бројот на часовите на горење на ламбите за времето за кое се бара одобрението;

в) просечната количина на трошењето на петролот за еден час горење на сите ламби.

(3) Кога се бара петрол за инкубатори:

а) бројот на инкубаторите;

б) бројот на часовите за стоплување на инкубаторите;

в) просечната количина на трошењето на петролот за еден час стоплување на инкубаторите.

6) Корисникот на одобрението е должен на испорачачот на обоениот петрол односно бензин да му поднесе оригинално одобрение односно дознака за бензинот на увид и еден препис од одобрението. На оригиналното одобрение и на дознаката испорачачот го запишува датумот и издадените количини и му го враќа на корисникот, а на преписот од одобрението корисникот ги потврдува примените количини и му го предава на испорачачот.

7) Испорачачот на обоениот петрол односно бензин е должен да води евиденција за обоените количини и издадените количини на обоениот петрол односно бензин.

Корисникот на одобрението е должен да води евиденција за одобрените и набавените количини, за часовите на работа на моторите односно за часовите на горењето на ламбите и за стоплување на инкубаторите и за потрошените количини на петролот.

8) Финансискиот орган на народниот одбор на околицата односно градот или градската општина со одделни права на чие подрачје се наоѓа претпријатието што врши боене на петролот односно бензинот ќе ја контролира правилноста на издавањето на обоениот петрол односно бензин од дотичното претпријатие.

Финансискиот орган на народниот одбор што го издал одобрението за набавка и трошење на обоениот петрол односно бензин должен е да води евиденција за издадените одобренија и да ја контролира правилноста на употребата на обоениот петрол и бензин.

9) Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 13010

12 септември 1953 година

Белград

Државен секретар

за работи на народното стопанство,
Душан Чалиќ, с. р.

319.

Врз основа на чл. 37 ст. 1 од Уредбата за патните и селибените трошоци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 59/52), во согласност со Државниот секретаријат за работи на буџетот и за државна администрација, пропишувам

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ НА ПОШТЕНСКО-ТЕЛЕГРАФСКО-ТЕЛЕФОНСКАТА СЛУЖБА

Член 1

Во чл. 7 од Правилникот за патните трошоци на службениците и работниците на поштенско-телеграфско- телефонската служба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/53) ставовите 1 и 5 се менуваат и гласат:

„Дневницата за службено патување изнесува:

1) за службениците распоредени од
IV платен разред нагоре — — — — — Дин. 800

2) за службениците распоредени од
IX до V платен разред и за висококвалификуваните работници — — — — — Дин. 700

3) за другите службеници и работници — — — — — Дин. 600

За службените патувања во граници на околицата дневницата може да се намали до 40% од износите предвидени во ст. 1. Одлука за тоа донесува надлежниот старешина земајќи ги во обзир

фактичните трошоци, како и сообраќајните и теренските прилики во околината.“

Член 2

Членот 8 ставот 1 се менува и гласи:

„За службениците што спроводат пошта, дневниците за службено патување изнесуваат:

- 1) на релациите од I ред — — — Дин. 550
- 2) на релациите од II ред — — — Дин. 500
- 3) на релациите од III ред — — — Дин. 450
- 4) на релациите од IV ред — — — Дин. 400

Член 3

Во чл. 9 се брише ставот 1, а ставот 2 станува став 1, се менува и гласи:

„За службениците што се упатуваат времено на работа во друго место дневницата изнесува од 60% до 75%, со тоа што за првите 30 дена да може да се дава и дневница во полн износ.“

Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 2 и 3.

Член 4

Членот 15 се менува и гласи:

„Надокнадата за работа на терен изнесува:

- 1) од 40% до 100% од износите на дневниците — ако службениците постојано живеат на терен;
- 2) до 50% од износите на дневниците — ако можат службениците секидневно по престанок на работата да се враќаат во местото на постојаното службување или живеење.“

Член 5

Членот 16 се менува и гласи:

„Висината на надокнадата од претходниот член ја определува надлежниот старешина, водејќи сметка за фактичните трошоци на кои се изложени службениците поради работата на терен.“

Член 6

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од денот на влегувањето во сила на Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за патните и селидбените трошоци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/53).

Бр. 9910

17 септември 1953 година

Белград

Директор

на Главната дирекција на поштите,
Никола Милановиќ, с. р.

Согласен:

Државен секретар

за работи на буџетот и за државна администрација,

Раја Недельковиќ, с. р.

320.

Врз основа на чл. 5 од Законот за поштенско-телеграфско-телефонската тарифа, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ТЕЧАЈ ПРИГОДНА ПОШТЕНСКА МАРКА ПО ПОВОД СТОГОДИШНИНАТА ОД СМРТТА НА БРАНКО РАДИЧЕВИЌ

На 1 октомври 1953 година ќе се пушти во текај пригодна поштенска марка од 15 динари по повод стогодишнината од смртта на поетот Бранко Радичевиќ.

Сликата на марката го претставува ликот на Бранко Радичевиќ. На сликата е виртан текстот: Бранко Радичевиќ 1853—1953“, а под ликот „ФНР Југославија“ — се со кирилица. Ознаката на вредноста со „15“ е на левата страна од ликот. Бојата на марката е љубичеста.

Оваа марка ќе биде во продажба кај сите поголеми пошти додека не ќе се потроши, а за франкирање на поштенски пратки ќе важи неограничено време, односно до срокот што ќе се определи со дојдовното решение.

Бр. 5713

12 септември 1953 година

Белград

Директор

на Главната дирекција на поштите,
Никола Милановиќ, с. р.

УКАЗИ

Врз основа на чл. 71 точ. 4 од Уставниот закон, Претседателот на Републиката, по предлог од Државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО АРГЕНТИНА

I

Се отповикува:

Миша Павиќевиќ, од должноста вонреден пратеник и ополномошен министер на Федеративна Народна Република Југославија во Аргентина.

II

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 27

17 септември 1953 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Врз основа на чл. 71 точ. 4 од Уставниот закон, Претседателот на Републиката, по предлог од Државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО ПАРАГВАЈ

I

Се отповикува:

Миша Павиќевиќ, од должноста вонреден пратеник и ополномошен министер на Федеративна Народна Република Југославија во Парагвај.

II

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 26

17 септември 1953 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Врз основа на чл. 71 точ. 4 од Уставниот закон, Претседателот на Републиката, по предлог од Државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ТУРЦИЈА

I

Се отповикува:

Љубомир Радовановиќ, од должноста вонреден и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна Република Југославија во Турција.

II

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 30

19 септември 1953 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Врз основа на чл. 71 точ. 4 од Уставниот закон, Претседателот на Републиката, по предлог од Државниот секретар за надворешни работи, донесува

У К А З

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОИРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ТУРЦИЈА

I

Се назначува:

Миша Павиќевиќ, досегашен воиреден пратеник и ополномошен министер на Федеративна Народна Република Југославија во Аргентина, Парагвај и Уругвај за воиреден и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна Република Југославија во Турција.

II

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У.бр. 31

19 септември 1953 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Врз основа на чл. 71 точ. 4 од Уставниот закон, Претседателот на Републиката, по предлог од Државниот секретар за надворешни работи, донесува

У К А З

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОИРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО АРГЕНТИНА

I

Се назначува:

Славољуб Петровиќ, досегашен ополномошен министер во Државниот секретаријат за надворешни работи за воиреден пратеник и ополномошен министер на Федеративна Народна Република Југославија во Аргентина.

II

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У.бр. 29

17 септември 1953 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Врз основа на чл. 71 точ. 4 од Уставниот закон, Претседателот на Републиката, по предлог од Државниот секретар за надворешни работи, донесува

У К А З

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОИРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ПАРАГВАЈ

I

Се назначува:

Славољуб Петровиќ, досегашен ополномошен министер во Државниот секретаријат за надворешни работи, за воиреден и ополномошен министер на Федеративна Народна Република Југославија во Парагвај.

II

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У.бр. 28

17 септември 1953 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

ЗАПИСНИК

НА XXV СЕДНИЦА НА СОЈУЗНОТО ВЕЌЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ ОДРЖАНА НА VI РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ (ОД ВТОРОТО СВИКУВАЊЕ) НА 7 СЕПТЕМВРИ 1953 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Претседател Владимир Симиќ.

Секретар Вида Томшич.

Во продолжение на работата на VI редовно заседание Претседателот ја отвора седницата во 12,10 часот.

Претседателот соопштува дека Сојузното веќе примило на решавање од Сојузниот извршен совет:

1) Предлог на законот за измена на членот 29 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта;

2) Предлог на законот за измени на Општиот закон за народните одбори;

3) Предлог на законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници;

4) Предлог на законикот за кривичната постапка;

5) Предлог за уводниот закон за Законикот за кривичната постапка;

6) Предлог на законот за застареноста на побарувањата;

7) Предлог на законот за измена на чл. 17 од Општиот закон за ловот.

Сите овие законски предлози биле испратени до Законодавниот одбор кој ги претресол и испратил извештаи до Сојузното веќе освен за Предлогот на законот за измена на членот 17 од Општиот закон за ловот. Извештаите се умножени и разделени на народните пратеници.

Натаму Претседателот соопштува дека Народната скупштина на ФНРЈ доби од Сојузниот извршен совет на потврда:

1) Указ од поранешниот Президиум на Народната скупштина на ФНРЈ за недопуштивоста за водење управни спорови против решенијата за преведување на државните службеници на нови плати;

2) Список на уредбите што ги донесол Сојузниот извршен совет во времето од 20 мај до 7 август 1953 година.

Од Комисијата за толкување на законите Народната скупштина на ФНРЈ доби на потврда следни задолжителни толкувања:

1) Задолжително толкување на членот 19 и 23 од Законот за воените инвалиди од војните;

2) Задолжително толкување на членот 27 ст. 1 од Законот за селско-стопанскиот зајмишен фонд на општинскиот имот и за доделување земја на селско-стопанските организации;

3) Задолжително толкување на членот 1 став 1 од Законот за јавното правобранителство;

4) Задолжително толкување на членот II од Договорот за трговијата и пловидбата помеѓу Србија и Соединетите Американски Држави склучен на 2/14 октомври 1881 година и чл. 5 од Спогодбата помеѓу владите на Соединетите Американски Држави и Федеративна Народна Република Југославија за паричните побарувања на Соединетите Американски Држави и нивните државјани склучен на 19 јули 1948 година.

Од Сојузниот извршен совет Народната скупштина доби предлог за разрешување и избирање судии на Сојузниот врховен суд.

Од Сојузното јавно обвинителство Сојузното веќе доби акт со кој се бара одобрение против Триванци Врахим, пратеник на Сојузното веќе, да се започне кривична постапка и отвори истрага со истражен затвор поради повеќе сторени кривични дела. Претседателот предлага овој предмет да се упати до Мандатно-имунитетниот одбор со

тоа што тој да го претресе овој случај и да испрати извештај до Сојузното веќе. Веќето го прифаќа овој предлог.

Потоа Веќето им одобрува отсуства на народните пратеници: Шпиљак Мика, Скерловник Иван, Ропрет Виктор, Комлениќ Симо, Врховац Милан, Хотиќ Месуд, Борчиќ Чеда, Гргуриќ др Јаков и Влажевиќ Јаков.

Бидејќи со Предлогот на законот за измена на членот 29 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта се менуваат некои уставни одредби, Претседателот бара од Веќето претходно да одлучи дали ќе пристапи кон претресувањето на овој законски предлог со обзир дека таков начин е предвиден во уставната процедура. Со дигање рака Веќето едногласно одлучува да може да се пристапи кон претресувањето на Предлогот на законот за измена на членот 29 од Уставниот закон.

Бидејќи и со Предлогот на законот за измени на Општиот закон за народните одбори исто така се менуваат некои уставни одредби Веќето одлучува да може да се пристапи кон претресувањето и на овој законски предлог.

Потоа се преминува на утврдување на дневниот ред. За дневен ред на Сојузното веќе Претседателот предлага следно:

1) Претрес на Предлогот на законот за измена на членот 29 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта;

2) Претрес на Предлогот на законот за измени на Општиот закон за народните одбори;

3) Претрес на Предлогот на законот за правата и должностите избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници;

4) Потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет;

5) Претрес на Предлогот на законикот за кривичната постапка;

6) Претрес на Предлогот на уводниот закон за Законикот за кривичната постапка;

7) Претрес на Предлогот на законот за застапеноста на побарувањата;

8) Решавање за предлогот на Сојузното јавно обвинителство за започнување кривична постапка против народниот пратеник Трнавци Брахим, народен пратеник.

Веќето го усвојува предложениот дневен ред.

Потоа Претседателот објаснува дека по Правилникот за работа, разрешување и избирање судии на Сојузниот врховен суд, потврда на указите на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ и потврда на задолжителните толкувања се вршат на заеднички седници. Освен тоа во договор со Претседателот на Веќето на народите, а врз основа на чл. 4 од Правилникот за работа на Народната скупштина на ФНРЈ за заеднички седници на Сојузното веќе и Веќето на народите е одлучено претресот на Предлогот на законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници како и претресот на Предлогот на законикот за кривичната постапка да се извршат на заеднички седници со тоа што гласањето за овие два законски предлози да биде на одделни седници на веќата.

Во врска со тоа Претседателот предлага за заеднички седници овој дневен ред:

1) Претрес на Предлогот на законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници;

2) Разрешување и избирање судии на Сојузниот врховен суд;

3) Потврда на указите на поранешниот Президиум на Народната скупштина на ФНРЈ;

4) Потврда на задолжителните толкувања на Комисијата за толкување на законите на Народната скупштина на ФНРЈ;

5) Претрес на Предлогот на законикот за кривичната постапка.

Веќето го прифаќа предложениот дневен ред за заеднички седници.

На крај Претседателот соопштува дека во согласност со Претседателот на Веќето на народите ја закажува првата заедничка седница за денеска во 17 часот.

Седницата е заклучена во 12,30 часот.

7 септември 1953 година

Белград

Секретар,
Вида Томшич, с. р.

Претседател,
Владимир Симиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
311. Одлуката на Народната скупштина на ФНРЈ за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет — — — — —	409
312. Препорака за давање имиња на местата, улиците, стопанските организации, установите и општествените организации — — — — —	409
313. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за согласување посебните прописи за прекршоци во уредбите и во другите прописи донесени од Владата на ФНРЈ и од нејзините органи со одредбите на Основниот закон за прекршоци — — — — —	410
314. Одлука за запишување на учениците во петти клас гимназија — — — — —	413
315. Упатство за извршување на Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници за изборите што ќе се одржат во времето од 22 до 28 ноември 1953 година — — — — —	413
316. Решение за наголемување делот на девизните средства што им останува на автотранспортните и филмските претпријатија на слободно располагање — — — — —	415
317. Решение за определување цените на лековите — — — — —	416
318. Техничко упатство за примена на Решението за боене и употреба на боевите петрол и бензин — — — — —	417
319. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за патните трошоци на службениците и работниците на поштенско-телеграфско-телефонската служба — — — — —	417
320. Решение за пуштање во течај пригодна поштенска марка по повод стогодишнината од смртта на Бранко Радичевиќ — — — — —	418